



СЛУЖБЕ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ

1800

Sluzbeni vovnit: SR
Makedonija

2

9100: Skopje
fah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Петок, 3

БЕЛГРАД

БРОЈ 24

ГОД. XLIII

ри. – Рок за рекламации 15 дена. – Адреса:
Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. –
Телефони: Централна 650-155; Уредништво
651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс
11756

352.

Врз основа на член 23 од Законот за Сојузниот суд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/74 и 20/82), а во врска со член 118 алинеја 4 од Деловникот за заедничката работа на соборите на Собранието на СФРЈ, Административната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата од 31 март 1987 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАГРАДИТЕ ЗА РАБОТА НА СУДИИТЕ ПОРОТНИЦИ НА СОЈУЗНИОТ СУД

1. Во Одлуката за наградите за работа на судиите поротници на Сојузниот суд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/83) во точка 1 износот „700“ се заменува со износот „2.100“ динари.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 120-49/87-013
31 март 1987 година
Белград

Административна комисија на Собранието на СФРЈ

Претседател,
Емин Добариќ, с. р.

353.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со надлежните републики и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА КАФЕ

1. Организациите на здружен труд што се занимаваат со преработка на кафе (доработка, пржење, мелење, пакување и др.) – (во натамошниот текст: производителите на кафе), ги формираат продажните цени на кафето врз основа на набавната цена на суровото кафе формирана во согласност со Одлуката за начинот на формирање на цените на производите од увоз („Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/86).

2. На набавната цена од точка 1 на оваа одлука производителите на кафе ги применуваат технолошките нормативи на искористување односно загубите во преработката и ги засметуваат трошоците на преработката.

3. Технолошките нормативи на искористувањето односно загубите во преработката, во смисла на точка 2 од оваа одлука, можат да се засметуваат, и тоа најмногу до:

- 1% – загуба при пречистување на сурово кафе;
- 80% – искористување при пржење на кафе – ран-дман;
- 1,92% – загуба при мелење на кафе;
- 1% – загуба при пакување и мерење на кафе.

4. Трошоците за преработка ги опфаќаат: технолошкото гориво, амортизацијата на средствата, обврските од доходот, бруто-личните доходи, средствата за заедничка потрошувачка, акумулацијата, стандардната амбалажа и

трошоците на транспортот до складот на купувачот, а најмногу до следните вкупни износи, и тоа:

- за 1 килограм пржено и мелено кафе 420 динари;
- за 1 килограм пакувано сурово кафе 234 динари.

5. Ако кафето се преработува со мешање на повеќе видови и квалитети сурово кафе, цената на преработеното кафе се утврдува сразмерно со учеството на одделни видови сурово кафе во таа мешаница по набавните цени на тие видови кафе.

6. Преработувачите на кафе можат набавните цени на сурово кафе да ги упросечуваат, сразмерно со набавните цени, количествата и видот, односно потеклото на суровото кафе.

Упросечувањето од став 1 на оваа точка се врши врз основа на податоците од претходната година или од претходниот пресметковен период на тековната година, а упросечените цени и фактичките набавни цени на суровото кафе се следат и усогласуваат најмалку секои три месеци, врз основа на книговодствената евиденција која се води на посебни сметки на временски разграничувања, при што задолжително ќе се намалат односно зголемат просечните цени за следните три месеци за остварената позитивна односно негативна разлика.

Усогласувањето од став 2 на оваа точка се врши континуирано и се пренесува кон крајот на годината во следната година на посебни сметки на временски разграничувања за исти цели.

7. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п. бр. 82
2 април 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

354.

Врз основа на член 6 став 2 од Законот за мерките за ограничување на пазарот и на слободниот промет на стоки и услуги од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/75 и 54/86), врз основа на усогласените ставови со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАБРАНА НА УПОТРЕБАТА НА РАСТИТЕЛНИ МАСЛА ЗА ЈАДЕЊЕ И НА СВИНСКА МАСТ ВО ИНДУСТРИЈАТА КАКО ТЕХНИЧКИ МАСНОТИИ

1. Одлуката за забрана на употребата на растителни масла за јадење и на свинска маст во индустријата како технички маснотии („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/86) престанува да важи.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п. бр. 81
26 март 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

355.

Врз основа на член 65 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86) и член 3 став 2 од Уредбата за Контниот план и за билансите за банките („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/77, 26/78, 9/85, 72/85, 68/86 и 13/87) по претходно прибавено мислење од Сојузниот секретаријат за финансии, Службата на општественото книговодство на Југославија и Здружението на банките на Југославија, Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА АНАЛИТИЧКИТЕ СМЕТКИ ВО КОНТНИОТ ПЛАН ЗА БАНКИТЕ

1. Во Одлуката за аналитичките сметки во Контниот план за банките („Службен лист на СФРЈ”, бр. 36/77, 57/78, 29/80, 21/81, 38/81, 15/82, 32/82, 64/82, 8/83, 32/83, 33/84, 42/84, 18/85 и 36/86) во Планот на аналитичките сметки во Контниот план за банките, кој претставува составен дел на таа одлука, се вршат следните измени и дополненија:

- 1) во точка 2 по аналитичката сметка 0516 се додава нова аналитичка сметка 0517, која гласи:
„0517 – Есконтирани меници од средствата на резервите”;
- 2) во точка 7 по аналитичката сметка 1002 се додава нова аналитичка сметка 1003, која гласи:
„1003 – Проодна сметка на сметките на банката за вршење работи преку деловната единица”;
- 3) во точка 15а по аналитичката сметка 1412 се додава нова аналитичка сметка 1413, која гласи:
„1413 – Издвоена задолжителна резерва на банките кај Народната банка на Југославија по основ на остварениот пораст на пласмани-те над определеното ниво”;
- 4) во точка 21в по аналитичката сметка 2412, се додава нова аналитичка сметка 2413, која гласи:
„2413 – Задолжителна резерва на банките кај Народната банка на Југославија по основ на остварениот пораст на пласмани-те над определеното ниво”;
- 5) во точка 25 аналитичката сметка 2573, го менува називот така што да гласи:
„2573 – Обврски за неизвршени исплати по наплатите од странство”;
- 6) во точка 32 по аналитичката сметка 3182 се додава нова аналитичка сметка 3185, која гласи:
„3185 – Проодна девизна сметка на пресметката на наплатата на извозот со увоз на стоки и плаќање на увозот со извоз на стоки и услуги”;
- 7) во точка 68 аналитичката сметка 4674, го менува називот така што да гласи:
„4674 – Краткорочни кредити на банките од примарната емисија по основ на депонирани девизи на граѓаните”;
- 8) во точка 160 аналитичката сметка 8674, го менува називот така што да гласи:
„8674 – Обврски по краткорочните кредити од примарната емисија по основ на депонирани девизи на граѓаните”.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 25
9 март 1987 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Душан Влатковиќ, с.р.

356.

Врз основа на член 64а, а во врска со член 66 став 2 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), во согласност со точка 6 од Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1987 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 14/87), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА РАСТЕЖОТ НА КРЕДИТИТЕ И НА ДРУГИТЕ ПЛАСМАНИ НА БАНКИТЕ НАД ОПРЕДЕЛЕНО НИВО ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 АПРИЛ ДО 31 ЈУНИ 1987 ГОДИНА

1. Основните и здружените банки (во натамошниот текст: банките) се должни да пресметуваат и издвојуваат задолжителна резерва кај Народната банка на Југославија по стапка од 25% на растежот на динарските пласмани над нивото утврдео во точка 2 ст. 1 и 2 на Одлуката за усогласување на обемот и динамиката на порастот на динарските пласмани на банките во периодот од 1 април до 30 јуни 1987 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 24/87).

2. Задолжителната резерва, во смисла на оваа одлука, банките ќе ја пресметуваат и издвојуваат, и тоа:

- 1) на 12 мај односно на 12 јуни 1987 година – на износот на растежот на динарските пласмани во смисла на точка 1 од оваа одлука, според книговодствената состојба на тие пласмани на крајот на април односно мај 1987 година;
- 2) на 17 јули 1987 година – на износот на растежот на динарските пласмани во смисла на точка 1 од оваа одлука, според книговодствената состојба на тие пласмани на крајот на јуни 1987 година.

3. Во поглед на дугите услови, начинот на пресметување и издвојување на задолжителната резерва, стапката на надоместот на ненавремено и помалку издвоената задолжителна резерва, пресметувањето и плаќањето на тој надомест, како и начинот на известувањето на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини, сообразно се применуваат одредбите на Одлуката за задолжителната резерва на банките кај Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 72/81, 6/83, 30/83, 45/83, 3/84, 25/84, 42/84, 44/84, 52/84, 40/85, 52/86, 68/86, 6/87 и 21/87).

4. Упатство за примена на оваа одлука дава, по потреба, Народната банка на Југославија.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О бр. 40
31 март 1987 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Душан Влатковиќ, с.р.

357.

Врз основа на член 64а, а во врска со член 66 став 2 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), во согласност со одредбите на Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1987 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 71/86) и на Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1987 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 14/87), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА ВО 1987 ГОДИНА

1. Во Одлуката за условите за користење на примарната емисија во 1987 година („Службен лист на СФРЈ”, бр.

14/87) во точка 6 став 1 процентот: „60%“ се заменува со процентот: „54%“.

2. Во точка 7 став 2 процентот: „60%“ се заменува со процентот: „54%“.

3. Во точка 11 став 1 одредба под 1 процентот: „44%“ се заменува со процентот: „40%“.

Во одредбата под 2 процентот: „38%“ се заменува со процентот: „34%“.

4. Во точка 12 став 1 процентот: „37%“ се заменува со процентот: „33%“.

5. Во точка 13 став 1 процентот: „49%“ се заменува со процентот: „44%“.

6. Во точка 14 став 1 процентот: „42%“ се заменува со процентот: „38%“.

7. Во точка 15 став 1 процентот: „45%“ се заменува со процентот: „40%“.

8. Во точка 16 став 1 процентот: „26%“ се заменува со процентот: „23%“.

9. Во точка 17 став 1 процентот: „26%“ се заменува со процентот: „23%“.

10. Во точка 18 став 1 процентот: „30%“ се заменува со процентот: „27%“.

11. Во точка 19 став 1 процентот: „49%“ се заменува со процентот: „44%“.

12. Во точка 20 став 1 процентот: „44%“ се заменува со процентот: „40%“.

13. Во точка 21 став 1 процентот: „44%“ се заменува со процентот: „40%“.

14. Во точка 22 став 1 процентот: „45%“ се заменува со процентот: „40%“, процентот „37%“ – со процентот: „33%“, процентот: „26%“ – со процентот: „23%“.

15. Во точка 25 став 1 процентот: „25%“ се заменува со процентот: „22%“.

16. Во точка 27 став 1 процентот: „39%“ се заменува со процентот: „35%“, процентот: „37%“ – со процентот: „33%“, процентот: „34%“ – со процентот: „31%“.

17. Во точка 28 став 1 процентот: „25%“ се заменува со процентот: „22%“.

18. Во точка 31 став 1 процентот: „39%“ се заменува со процентот: „35%“, процентот: „37%“ – со процентот: „33%“, процентот: „30%“ – со процентот: „27%“.

19. Во точка 33 став 1 процентот: „25%“ се заменува со процентот: „22%“.

20. Во точка 34 став 1 процентот: „39%“ се заменува со процентот: „35%“.

21. Во точка 35 став 2 процентот: „37%“ се заменува со процентот: „33%“, а во став 5 процентот: „37%“ се заменува со процентот: „33%“.

22. Во точка 36 став 2 процентот: „34%“ се заменува со процентот: „31%“, процентот: „27%“ се заменува со процентот: „24%“.

23. Во точка 39 став 2 процентот: „25%“ се заменува со процентот: „22%“.

24. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О бр. 38
31 март 1987 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Душан Влатковиќ, с.р.

358.

Врз основа на член 24, а во врска со член 66 став 2 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), во согласност со точ. 1 до 4 на Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1987 година

(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/86), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И ДИНАМИКАТА НА РАСТЕЖОТ НА ДИНАРСКИТЕ ПЛАСМАНИ НА БАНКИТЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 АПРИЛ ДО 30 ЈУНИ 1987 ГОДИНА

1. Заради обезбедување растежот на вкупните динарски пласмани на банките во 1987 година да се остварува во рамките утврдени со точка 2 на Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1987 година, основните и здружените банки (во натамошниот текст: банките) се должни со својата деловна политика да обезбедат растежот на нивните динарски пласмани во периодот од 1 април до 30 јуни 1987 година, заедно со остварениот растеж од 1 јануари до 31 март, да се остварува во рамките утврдени со оваа одлука.

Растежот на динарските пласмани на банките, во смисла на оваа одлука, се смета во однос на нивната книговодствена состојба на 31 декември 1986 година, а според образецот КНЈ-БИФО, ако со оваа одлука не е пропишано поинаку.

2. Во согласност со одредбата на точка 1 од оваа одлука, банките се должни да обезбедат, состојбата на нивните динарски пласмани, освен на пласманите од точка 4 на оваа одлука, на 30 април, 31 мај и 30 јуни 1987 година да не биде поголема од состојбата на тие пласмани на 31 декември 1986 година.

Банката која на 31 декември 1986 година имала непокриено пречекорување на динарските пласмани, во смисла на одредбите на Одлуката за усогласување на обемот и динамиката на порастот на динарските пласмани на банките во периодот од 1 ноември до 31 декември 1986 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/86), е должна да обезбеди состојбата на нејзините динарски пласмани на 30 април, 31 мај и 30 јуни 1987 година да биде помала од предвидената состојба на тие пласмани во смисла на став 1 од оваа точка, и тоа за износот на тоа пречекорување.

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, банката може своите динарски пласмани да ги зголеми до 30 април, односно до 31 мај, односно до 30 јуни 1987 година, најмногу до 2% во однос на состојбата на тие пласмани на 31 декември 1986 година, намалена за пречекорувањето од став 2 на оваа точка, со тоа што банките на целокупниот износ на остварениот растеж на динарските пласмани, во однос на состојбата на тие пласмани на 31 декември 1986 година, намалена за пречекорувањето од став 2 на оваа точка, ќе ја пресметуваат и издвојуваат задолжителната резерва кај Народната банка на Југославија на начинот и под условите пропишани со посебна одлука.

Банката што ќе оствари пречекорување на растежот на динарските пласмани над 2% во смисла на став 3 од оваа точка, се смета кредитно неспособна во смисла на Одлуката за минималните општи услови на кредитната способност на банките и другите финансиски организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/86 и 30/86) и спрема неа ќе се применуваат мерките пропишани со Одлуката за начинот на вршење контрола и обезбедување на еднаква постапка во примената на мерките спрема банките и другите финансиски организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 72/85).

3. Под динарски пласмани на банките во смисла на оваа одлука се сметаат динарските пласмани што банките им ги даваат на организациите на здружен труд и на други општествени правни лица, интерни банки, граѓански правни лица и граѓани.

Под пласмани во смисла на став 1 од оваа точка не се сметаат пласманите што банките им ги даваат на банките, на Југословенската банка за меѓународна економска соработка, на Пазарот на пари и хартии од вредност и на Поштенската штедилница.

Под динарски пласмани на банките, во смисла на оваа одлука, не се сметаат пласманите што банките ги даваат од наменски собрани средства за вработување, и тоа само во височината на средства собрани со заем и од условите предвидени со прописот со кои се регулира собирањето и употребата на тие средства.

4. По исклучок од одредбата на точка 2 од оваа одлука, обврската за ограничување на растежот на пласманите не ќе се применува на:

1) пласманите за извоз на стоки и услуги на конвертибилното подрачје, посебно за извоз што се остварува во рамките на заедничките програми на производството и извозот, за извоз на клириншкото подрачје кој се остварува според меѓудржавни аранжмани и за извоз во рамките на долгорочна производствена кооперација и пласманите за кредитирање на извозот на опрема и бродови и изведувачето на инвестициони работи во странство на кредит и за производство и приготвување на стоки и услуги за извоз, вклучувајќи ги и подготвките за вршење на туристички услуги на странски туристи, под услов пласманите од оваа одредба да се даваат само врз основа на документацијата пропишана со одлуката за користењето на примарната емисија и да се обезбеди строго наменско користење на тие кредити во функција на зголемување на извозот на стоки и услуги;

2) пласманите за производство на основните земјоделски производи и за гоеење на добиток, пласманите за залихи на основните земјоделски производи што се формираат кај производителите на тие производи со рок за кредитирање до 60 дена, пласманите за резерви на основните земјоделски и прехранбени производи што се формираат кај организациите за стоковни резерви (општински, републички, односно покраински и сојузни стоковни резерви), пласманите за залихи на основните земјоделски и прехранбени производи кај споменатите организации (што се занимаваат со промет на тие производи на големо), како и пласманите за залихи на основните земјоделски производи што се формираат кај организации на здружен труд што се занимаваат со индустриска преработка, доработка односно гоеење на добиток, под услов пласманите од овие одредби да се даваат само врз основа на документацијата пропишана со одлуката за условите за користење на примарната емисија и да се обезбеди строго наменско користење на овие кредити;

3) пласманите на банките од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, пласманите за обнова и изградба на подрачјата пострадани од земјотрес и пласманите од дополнителните и посебните средства што се користат за побрзот развој на Социјалистичка Автономна Покраина Косово, а најмногу до височината на остварениот прилив на средствата за таа намена во согласност со законите и други прописи;

4) пласманите на банките за станбено-комунална изградба, до височината на порастот на собраните средства наменети за таа изградба во 1987 година, зголемен за износот на неискористениот пораст на собраните средства за таа намена во 1986 година;

5) инвестиционите кредити на банките во кои учествуваат кредитите на Меѓународната банка за обнова и развој, нејзините афилијации, Европската инвестициона банка и EUROFIMA;

6) пласманите на банките за кредитирање на изградбата и за завршување на објектите наменети за одржување на Универзијадата во Загреб 1987 година;

7) определени пласмани до износот предвиден со посебна одлука.

5. Банките што ќе остварат намалување на динарските пласмани од точка 2 на оваа одлука, во однос на состојбата на тие пласмани на 31 декември 1986 година, намалена за пречекорувањето од став 2 точка 2 на оваа одлука, можат да им го отстапуваат на другите банки правото за износот на тоа намалување да можат да ги зголемат своите динарски пласмани.

За износите на отстапените односно примените права за пораст на динарските пласмани, банките се должни да ги поднесат извештај на народната банка на републиката односно на народната банка на автономната покраина и на Народната банка на Југославија во рокот пропишан за доставување на месечниот извештај од точка 6 на оваа одлука. Кон тој извештај банките се должни да достават фотокопија на договорите или на самоуправните спогодби за меѓусебното отстапување на правото на растежот на динарските пласмани.

6. Заради следење и контрола на спроведувањето на одредбите на оваа одлука банките се должни на надлежната народна банка да ѝ достават извештај за остварениот растеж на динарските пласмани според книговодствената состојба на крајот од месецот, најдоцна до 12 во наредниот месец, а извештајот за јуни 1987 година – најдоцна до 17 јули 1987 година.

Народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини ќе ѝ достават на Народната банка на Југославија збирни извештаи за состојбата на динарските пласмани на банките на ниво на републиките односно автономните покраини и по еден примерок на примените индивидуални извештаи на банките во рок од пет дена од истекот на рокот за доставување извештај на банката од став 1 на оваа точка.

Народната банка на Југославија, во рок од пет дена од денот на приемот на збирните извештаи од став 2 на оваа точка ќе им достави на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини збирни извештаи за сите републики и автономни покраини.

По исклучок од одредбите на ст. 1 до 3 на оваа точка, банките во рок од три дена по истекот на секоја декада, ќе им доставуваат на народните банки десетдневни извештаи за состојбата и промените на пласманите од точка 4 одредби под 1 и 2 од оваа одлука. Народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини во рок од наредните три дена ѝ доставуваат на Народната банка на Југославија збирен извештај за состојбата и промените на овие кредити и по еден примерок од индивидуалните извештаи на банките.

7. Извештаите од точка 6 на оваа одлука банките ќе ги доставуваат според упатствата и на образецот што ги пропишува Народната банка на Југославија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 41

31 март 1987 година

Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Душан Влатковиќ, с.р.

359.

Врз основа на член 34 точка 1 во врска со член 11 од Законот за Интересовната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/85), Собранието на Интересовната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи, донесува

СТАТУТ

НА ИНТЕРЕСОВНАТА ЗАЕДНИЦА ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА И УПРАВУВАЊЕ СО СТАНОВИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И ФУНКЦИОНЕРИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ

1. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Интересовната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите (во натамошниот текст: Интересовната заедница) основана со Законот за Интересовната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/85) работи под називот Интересовна заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи“.

Скратениот назив на Интересовната заедница гласи: „Интересовна заедница за домување на сојузните органи“.

Седиштето на Интересовната заедница е во Белград.

Член 2

Во Интересовната заедница, согласно со член 3 од Законот за Интересовната заедница, својот станбен фонд и дел од средствата наменети за прибавување на станбен фонд ги здружуваат сојузните органи и работните заедници на сојузните органи, како и работната заедница на Интересовната заедница, под услов да донесат одлука за здружување во Интересовната заедница и за прифаќање на општите акти на Интересовната заедница (во натамошниот текст: Здружители).

Член 3

Освен работите и задачите предвидени со член 4 од Законот за Интересовната заедница, а во рамките на своите права и должности, Интересовната заедница ги врши следните работи и задачи:

1. донесува повеќегодишни и годишни програми и планови за прибавување станови врз основа на програмите и плановите на здружителите;
2. ја организира станбената изградба и здружувањето на средства за станбена изградба и ги поттикнува здружителите за вложување на лични средства заради изградба на станови;
3. ги утврдува условите и начинот на користење на средствата за солидарност според нивната намена;
4. заради обезбедување на рамномерна реализација на програмите за станбена изградба врши распределба на становите по локации на здружителите;
5. заедно со другите учесници во станбената изградба одлучува за сите битни прашања во врска со изградбата на станови на определена локација, како што се цените, квалитетот, структурата на становите, роковите за изградба и др.;
6. врши и други работи во врска со реализацијата на програмите за станбена изградба утврдени со сојузните прописи и самоуправните акти;
7. ги утврдува програмите за инвестиционо одржување на станбените згради и становите и програмите за подобрување на условите за домување и презема мерки за извршување на овие програми;
8. ги утврдува условите и постапката за надомест на дел од станарината на определени категории корисници;
9. ги утврдува критериумите и мерилата за рационално користење на станбените згради и становите;
10. дава во закуп деловни простории во станбените згради;
11. заедно со соодветните организации и заедници ги утврдува основните начела за заштита, зачувување и уредување на станбените згради, становите и нивната околина;
12. во спогодба со другите заедници за домување ги утврдува условите и начинот на управување и одржување на станбените згради и становите во кои се наоѓаат станови на две или повеќе заедници за домување;
13. врши и други работи предвидени со овој статут.

Член 4

Интересовната заедница има својство на општествено правно лице со права, обврски и одговорности што ѝ припаѓаат врз основа на Уставот на СФРЈ, Законот за Интересовната заедница и врз основа на овој статут.

Член 5

Интересовната заедница ја претставува претседателот на Собранието, а во правните односи ја застапува секретарот.

Член 6

Интересовната заедница има печат и штембил кој го содржи скратениот назив и седиштето на Интересовната заедница на јазиците на народите на Југославија.

Обемот, големината, начинот на употреба, чувањето и уништувањето на печатот и штембилот се регулираат со посебен акт.

Член 7

Работата на Интересовната заедница е јавна. Јавноста на работата се обезбедува на начинот определен со овој статут.

II. ОРГАНИ И ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА**Член 8**

Органи на Интересовната заедница се: Собранието. Извршниот одбор, Одборот за самоуправна контрола. Интересовната заедница има секретар.

1. Собрание**Член 9**

Во согласност со одредбите на Законот за Интересовната заедница и на овој статут, со Интересовната заедница управува Собранието на Интересовната заедница во

натамошниот текст: Собранието), што го сочинуваат делегати на здружителите и делегати на корисниците на станови.

Член 10

Собранието го сочинуваат:

- а) делегати на сојузните органи – од член 3 став 2 на Законот за Интересовната заедница;
 - б) делегати на работните заедници на сојузните органи од член 3 став 3 на Законот за Интересовната заедница;
 - в) делегати на општествено-политичките организации во федерацијата и на нивните работни заедници кои го здружиле станбениот фонд во Интересовната заедница;
 - г) делегати на корисниците на становите.
- Собранието има 70 делегати.
- Сојузните органи од став 1 под а) на овој член односно работните тела што ќе ги овластат тие органи, делегираат 14 делегати во Собранието, и тоа: Собранието на СФРЈ – 4 делегати, Претседателството на СФРЈ – 2 делегати и Сојузниот извршен совет – 8 делегати.
- Органите на општествено-политичките организации во федерацијата односно работните тела што ќе ги овластат тие органи, делегираат еден делегат.
- Работните заедници на сојузните органи и работните заедници на општествено-политичките организации во федерацијата (во натамошниот текст: работните заедници), избираат 38 делегати.

Станарите избираат 17 делегати.

Член 11

Собранието во рамките на работите и задачите на Интересовната заедница во согласност со законот:

- 1) донесува Статут на Интересовната заедница;
- 2) донесува планови и програми за прибавување на станови;
- 3) донесува среднорочни програми и годишни планови за инвестиционо одржување на станбените згради;
- 4) донесува финансиски план;
- 5) донесува Завршна сметка;
- 6) донесува Извештај за работата и работењето;
- 7) донесува Програма за подобрување на условите за домување;
- 8) донесува Одлука за инвестиционата програма за изградба на објект;
- 9) донесува Програма за работа на Собранието;
- 10) донесува Деловник на Собранието;
- 11) донесува други самоуправни општи и поединечни акти;
- 12) ги утврдува основите и мерилата за определување на станарините, надоместите за гаражи и закупнините за деловен простор;
- 13) ги утврдува основите и мерилата за рационално користење на станот;
- 14) ја утврдува постапката за надоместување на дел од станарината за одделни категории корисници на станови;
- 15) ги утврдува основите, мерилата и начинот на користење и располагање со средствата за солидарна станбена изградба врз начелата на солидарност по прибавено мислење од работните заедници на сојузните органи;
- 16) ги утврдува начинот и условите за издавање на деловни простории во закуп;
- 17) го утврдува начинот на наплатување на станарините, надоместите и закупнините;
- 18) ја утврдува постапката на амортизацијата, станарината, надоместите и закупнините;
- 19) го утврдува начинот на прибавување и давање на станови за користење на домаќините на зградите, како службени станови;
- 20) го утврдува приоритетот за изведување на работи за инвестиционо одржување;
- 21) ги утврдува основите и критериумите за одделни видови одржување на станбените згради, становите, деловните простории и гаражите;
- 22) ги утврдува основите и мерилата за бодување на станови;
- 23) одлучува за склучување и пристапување кон општествени договори и самоуправни спогодби;
- 24) одлучува за користењето на средствата со кои управува Интересовната заедница;
- 25) одлучува за начинот на формирање и за височината на средствата за тековно одржување;
- 26) одлучува за приговори и жалби;

27) одлучува за други прашања од делокругот на Интересовната заедница;

28) одлучува за формирање и укинување на стручни служби и за работите што им се доверуваат на тие служби;

29) одлучува за склучување на Самоуправна спогодба за меѓусебните права, обврски и одговорности меѓу Интересовната заедница и работните заедници;

30) го организира здружувањето на средства за станбена изградба и ги поттикнува здружителите за вложување на лични средства заради изградба на станови;

31) дава согласност на актите за внатрешна организација и работа и за систематизација на задачите и работите на стручната и стручно-техничката служба на Интересовната заедница;

32) ги избира и ги разрешува претседателот и заменикот на претседателот на Собранието;

33) ги избира и ги разрешува претседателот и заменикот на претседателот и членовите на Извршниот одбор;

34) ги избира и ги разрешува претседателот и заменикот на претседателот и членовите на Комисијата;

35) ги именува и ги разрешува секретарот и помошникот на секретарот на Интересовната заедница.

а) Начин на работа и одлучување на седниците

Член 12

Собранието заседа кога е тоа предвидено во неговата програма и по укажана потреба, а најмалку двапати годишно.

Собранието решава полноважно ако на седницата присуствуваат мнозинството делегати.

Собранието одлучува и со мнозинство на гласовите на присутните делегати.

Собранието одлучува со двотретинско мнозинство на гласовите на присутните делегати, во случаите предвидени со член 11 точ. 1 до 6 на овој статут.

Постапката начинот на работа на седниците на Собранието се регулираат со Деловникот за работа на Собранието.

б) Права, обврски и траење на мандатот на претседателот и на заменикот на претседателот

Член 13

Собранието ги именува претседателот и заменикот на претседателот од редовите на делегатите, на предлог од Комисијата за кадровски прашања.

Мандатот на претседателот и на заменикот на претседателот на Собранието трае две години и можат да бидат повторно именувани на иста должност.

За својата работа претседателот и заменикот на претседателот се одговорни пред Собранието.

Член 14

Претседателот на Собранието:

1) се грижи за организирањето на работата на Собранието и за подготвувањето на неговите седници;

2) свикува седници, предлага дневен ред за седницата и претседава со седницата на Собранието;

3) му предлага на Извршниот одбор да разгледа одделни прашања од делокругот на Собранието;

4) ги потпишува одлуките и другите акти донесени на седница на Собранието;

5) врши и други работи што му се ставени во надлежност со овој статут, со други прописи и општи акти.

Член 15

Заменикот на претседателот на Собранието му помага на претседателот во работата; во договор со него врши определени работи од неговиот делокруг и го заменува за време на неговата отсутност или спреченост.

Член 16

Претседателот свикува седница на Собранието по сопствена иницијатива, на барање од најмалку 10 делегати на Собранието и на барање од Извршниот одбор.

Претседателот на Собранието е должен да свика седница на Собранието на барање од Извршниот одбор или од делегатите во рок од 15 дена од денот на поднесувањето барање за свикување седница на Собранието.

2. Извршен одбор

Член 17

Извршниот одбор има 9 членови.

Членовите на Извршниот одбор ги избира Собранието од редот на делегатите.

Мандатот на членовите на Извршниот одбор трае четири години.

Член 18

Извршниот одбор:

1) ги утврдува предлозите на статутот, на програмите, плановите, самоуправните спогодби, општествените договори, одлуките, препораките и предлозите на другите самоуправни општи акти што ги донесува Собранието;

2) донесува одлуки, заклучоци, насоки, упатства и други акти заради извршување на актите на Собранието врз основа на овластувањето на Собранието;

3) одлучува за распределба на становите на здружителите по локации;

4) одлучува за распределба на средства за солидарност на здружителите за станбена изградба;

5) ги следи состојбата и појавите во врска со прибавувањето, користењето и одржувањето на станбениот фонд, управувањето со станбениот фонд и условите за домување и презема мерки во согласност со законот, со овој статут и со другите самоуправни општи акти на Собранието;

6) именува претставници на Интересовната заедница во органите на други организации или заедници;

7) го утврдува предлогот на извештајот за работата и работењето на Интересовната заедница и дава мислење на Извештајот за работата на Работната заедница;

8) ги разгледува иницијативите и предлозите што на Собранието и на неговите органи им ги поднесуваат сојузните органи и организации, собирите на станарите, куќните совети, станарите и др., се изјаснува за тие иницијативи и предлози и му дава предлози на Собранието за нивно решавање;

9) поведува иницијативи и разгледува други прашања од делокругот на Собранието и дава предлози за нивно решавање и за унапредување на работата на Собранието, неговите органи и на Стручната служба;

10) поднесува извештаи до Собранието за својата работа;

11) донесува Програма за работа;

12) врши и други работи определени со овој статут, со општите акти, одлуките и заклучоците на Собранието, како и други работи што ќе му ги довери Собранието.

Извршниот одбор, во рамките на своите права и должности, е одговорен пред Собранието за спроведувањето на утврдената политика и извршувањето на одлуките и другите акти на Собранието.

а) Начин на работа и одлучување на седниците

Член 19

Извршниот одбор решава полноважно ако на седницата присуствуваат мнозинството членови на Извршниот одбор.

Извршниот одбор одлучува со мнозинство на гласовите на присутните членови.

Постапката и начинот на работа на седниците на Извршниот одбор се регулираат со Деловникот за работа на Собранието.

б) Права, обврски и траење на мандатот на претседателот и на заменикот на претседателот

Член 20

Извршниот одбор има претседател и заменик на претседателот.

Претседателот и заменикот на претседателот се избираат на мандатен период од две години и можат да бидат повторно избрани на истите должности.

Член 21

Изборот на претседателот, на заменикот на претседателот и на членовите на Извршниот одбор се врши врз основа на листа на кандидати што на Собранието му ја предлага Комисијата за кадровски прашања.

Член 22

Седниците на Извршниот одбор ги свикнува и со нивната работа раководи претседателот, а во случај на негова отсутност или спреченост – заменикот на претседателот.

Член 23

Претседателот на Извршниот одбор:

- 1) се грижи за извршувањето на одлуките, заклучоците, препораките и другите акти на Собранието и на Извршниот одбор;
- 2) ја усогласува работата на Извршниот одбор со работата на другите органи и тела на Собранието;
- 3) свикнува седници, предлага дневен ред за седницата и претседава со седниците на Извршниот одбор;
- 4) ги потпишува одлуките – заклучоците и другите акти донесени на седниците на Извршниот одбор;
- 5) врши и други работи што ќе му ги довери Собранието или Извршниот одбор.

3. Одбор за самоуправна контрола

Член 24

Заради обезбедување на правилна примена на Уставот, законот, на овој статут и на другите самоуправни акти и одлуки на Собранието и на неговите органи, како и заради остварување заштитата на самоуправните права на работните луѓе и станарите, се формира Одбор за самоуправна контрола (во натамошниот текст: Одбор).

Член 25

Одборот разгледува прашања значајни за заштита на самоуправните права и на општествената сопственост, по своја иницијатива, на барање од Собранието или на барање од здружителите и корисниците на станови и за таа цел остварува увид во работата на органите на Интересовната заедница.

Член 26

Одборот врши контрола на законитото користење на средствата за прибавување на станбен фонд и на средствата за извршување на програмите за одржување на станбениот фонд и се грижи за наменското користење на станбениот фонд, за остварувањето на самоуправните права на станарите, законитата работа на работната заедница на Интересовната заедница, начинот на остварување јавност во работата и за тоа дали органите на Интересовната заедница работат во рамките на своите овластувања и во согласност со важечките прописи и самоуправни акти.

Член 27

Одборот соработува со други органи на Интересовната заедница, со здружителите на Интересовната заедница, Службата за општествено книговодство и со другите заинтересирани органи и организации.

Член 28

Органите на Интересовната заедница и Стручната служба се должни да му ги дадат на Одборот, на негово барање, сите податоци и информации неопходни за вршење на функцијата на контрола.

Член 29

Одборот му поднесува извештаи за својата работа на Собранието, со предлог на мерки за отстранување на уочените недостатоци, неправилности или незаконитости.

Собранието е должно да ги разгледа извештаите на Одборот и да заземе став по нив.

Член 30

Одборот донесува Деловник за својата работа, како и програма за работа.

а) Состав, начин на избор и отповикување на членовите

Член 31

Одборот има седум (7) членови, од кои четири (4) членови избираат работните заедници а три (3) корисниците на становите.

Член 32

Изборот и отповикувањето на членовите на Одборот се врши на начинот и по постапката за избор на делегати во Собранието на Интересовната заедница.

Делегатот во Собранието не може да биде член на Одборот.

Мандатот на членовите на Одборот трае четири години.

4. Секретар

а) Обврски, одговорности и овластувања

Член 33

Секретарот на Интересовната заедница е индивидуален раководен орган на Интересовната заедница, кого го именува и разрешува Собранието.

Секретарот се именува на време од четири години и по истекот на мандатот може да биде повторно именуван на начинот пропишан со законот и со овој статут.

За секретар на Интересовната заедница може да биде именувано лице кое има висока стручна подготовка – економска правна или техничка насока и најмалку три години работно искуство.

Секретарот на Интересовната заедница се именува на предлог од Комисијата за кадровски прашања, а по претходно прибавената согласност од Сојузниот извршен совет.

Член 34

Секретарот на Интересовната заедница има свој помошник, кого го именува и го разрешува Собранието на Интересовната заедница, на начинот и по постапката предвидени за именување и разрешување на секретарот на Интересовната заедница.

За помошник на секретарот на Интересовната заедница можат да бидат именувани лица кои имаат висока стручна подготовка, од техничка, правна или економска насока и најмалку три години работно искуство.

Помошникот на секретарот се именува на предлог од Комисијата за кадровски прашања.

Помошникот на секретарот се именува на време од четири години и по истекот на мандатот може да биде именуван повторно на начинот пропишан со законот и со овој статут.

Член 35

Секретарот на Интересовната заедница:

1) ја застапува Интересовната заедница во односите со трети лица во границите на овластувањата утврдени со законот и со овој статут;

2) ја организира работата и раководи со работата на работните заедници на Интересовната заедница;

3) склучува договори за прибавување на станбен фонд и други договори по основ на работењето на Интересовната заедница;

4) се грижи за квалитетно и навремено извршување на работите што ги вршат работните заедници;

5) донесува акти за чие донесување е овластен со законот, со овој статут и со друг општ акт на Интересовната заедница;

6) ги врши работите на наредбодавач во поглед на средствата наменети за работа на Интересовната заедница и на работните заедници;

7) се грижи за законитоста на работата на Интересовната заедница и на нејзините органи и работни заедници;

8) обезбедува извршување на општите акти, плановите, програмите, насоките, одлуките и заклучоците на органите на Интересовната заедница и на работните заедници;

9) се грижи за унапредувањето на работата, ефикасноста, економичноста и рационалноста на работењето на Интересовната заедница и на работните заедници;

10) се грижи за подготовката на нацртите на самоуправните општи акти на Интересовната заедница, за подготвување на седниците на Собранието, Извршниот одбор, постојаните и повремените комисии и на други составни во Интересовната заедница;

11) им предлага мерки на органите на Интересовната заедница за спроведување на утврдената и договорената политика;

12) соработува и им помага на поретседателот на Собранието, на Извршниот одбор и на другите тела на Собранието во организирањето на работата и подготвувањето на седниците;

13) се грижи за реализацијата на соработката на Собранието на Интересовната заедница, неговите органи и тела со Сојузниот извршен совет, здружителите, другите органи, организации и заедници;

14) се грижи за координирањето на работата на Собранието, Извршниот одбор и на нивните работни тела, како и за работата на работните заедници;

15) презема мерки и се грижи за извршување на задачите од областа на народната одбрана и општествената самозаштита;

16) издава упатства и налози за работа на стручните служби;

17) врши и други работи утврдени со законот и со овој статут, како и работи што ќе му ги доверат Собранието и Извршниот одбор.

За својата работа секретарот е одговорен пред Собранието и Извршниот одбор.

Член 36

Секретарот на Интересовната заедница е одговорен пред Собранието и Извршниот одбор за законитото спроведување на одлуките и заклучоците на Собранието.

Ако секретарот оцени дека некој акт на Извршниот одбор не е во согласност со прописите, ќе го предупреди за тоа.

Ако и по ова предупредување Извршниот одбор остане при својата одлука, секретарот е должен за тоа веднаш да го извести Собранието.

Член 37

Секретарот и помошникот на секретарот ги остваруваат сите права од работен однос во работната заедница согласно со самоуправните општи акти на работната заедница.

Височината на личниот доход на секретарот и на помошникот на секретарот ја утврдува Собранието.

Член 38

Секретарот на Интересовната заедница и помошникот на секретарот можат да бидат разрешени од должност и пред истекот на мандатот во случаите предвидени со Законот.

5. Работни тела на Собранието и на извршниот одбор

а) Комисии на Собранието

Член 39

Собранието формира постојани комисии, и тоа:

- 1) Комисија за станбена изградба;
- 2) Комисија за одржување на станбените згради и становите и за подобрување на условите за домување;
- 3) Комисија за план и финансирање;
- 4) Комисија за самоуправни општи акти;
- 5) Комисија за општонародна одбрана и општествена самозаштита;
- 6) Комисија за кадровски прашања;
- 7) Изборна комисија.

Комисиите имаат претседател и заменик на претседателот и пет члена.

Претседателите и замениците на претседателите на комисиите се избираат од редовите на делегатите на Собранието.

Претседателот, заменикот на претседателот и членовите на комисиите се избираат на предлог од Комисијата за кадровски прашања.

Со Деловникот на Собранието се утврдува делокругот на работата на комисиите.

Член 40

Освен комисиите од член 39 на овој статут Собранието може да формира и повремени комисии.

б) Комисии на Извршниот одбор

Член 41

Извршниот одбор може да формира постојани и повремени комисии заради ефикасно вршење на работите од надлежност на Извршниот одбор.

Член 42

Членови на комисиите на Извршниот одбор можат да бидат делегатите на Собранието, работниците на стручната служба или претставниците на здружителите и корисниците на становите.

Со одлуката за формирање на комисијата се утврдува составот и делокругот на работата на комисијата.

Член 43

Постојана комисија на Извршниот одбор е Комисијата за утврдување на правата и редоследот на одобрување кредити од средствата на солидарност за станбена изградба.

III. ОСТВАРУВАЊЕ НА САМОУПРАВУВАЊЕТО И НАЧИН НА УПРАВУВАЊЕ СО СТАНБЕНИОТ ФОНД

1. Јавна расправа

Член 44

Предлозите на одделните општи акти и другите предлози за одлучување за значајните прашања од делокругот на Интересовната заедница се ставаат на јавна расправа, заради прибавување на мислење од работниците на работните заедници на здружителите и станарите.

На јавна расправа задолжително се ставаат:

- 1) Нацртот на статутот на Интересовната заедница;
- 2) Нацртот на програмата за инвестиционо одржување на станбениот фонд и за подобрување на условите за домување;
- 3) Нацртот на актот за издвојување на средства за тековно одржување;
- 4) Нацртот на актот за основите и мерилата и за начинот на користење и располагање со средствата на солидарност;
- 5) други акти за кои Собранието ќе одлучи да ги стави на јавна расправа, и
- 6) други прашања утврдени со закон, со овој статут и со други самоуправни општи акти на Интересовната заедница.

Член 45

Нацртот на општиот акт за кој се води јавна расправа го утврдува Собранието, доколку со овој статут не е утврдено поинаку.

Јавната расправа за нацртот на општиот акт не може да трае помалку од 30 дена.

По исклучок, ако за определен општ акт треба да се одлучи по итна постапка поради роковите предвидени со законот или ако одлагањето на неговото донесување може да произведе штета, Собранието може да одлучи времето на траењето на јавната расправа да биде пократко од рокот утврден во став 2 на овој член, но не пократко од 15 дена.

2. Остварување на правото на управување со станбена зграда

Член 46

Во остварување на правото на управување со станбената зграда станарите:

- се грижат станбената зграда, заедничките простории, становите и гаражите – гаражните места да се одржуваат во исправна состојба,
- се грижат за одржувањето на опремата и противпожарната опрема во станбените згради,
- вршат и други работи во врска со управувањето и одржувањето на станбениот фонд во согласност со Законот за Интересовната заедница, со овој статут и со други самоуправни општи акти на Интересовната заедница.

Член 47

Станбената зграда во општествена сопственост има својство на правно лице во поглед на правата и должностите што ѝ припаѓаат врз основа на законот и на други прописи.

По исклучок од став 1 на овој член две или повеќе станбени згради (во натамошниот текст: станбената зграда) што сочинуваат еден собир на станарите, имаат својство на правно лице.

Станбената зграда има свој печат.

а) Собир на станарите**Член 48**

Непосредно одлучување во станбената зграда корисниците на становите остваруваат на собирот на станарите.

Член 49

Собирот на станарите во станбената зграда како форма на непосредно самоуправување на корисниците на становите истовремено е и орган на управување со станбената зграда, кога одлучува за правата и обврските што ги има зградата како правно лице.

Член 50

Собирот на станарите на станбената зграда го сочинуваат корисниците на становите.

Собирот на станарите има претседател и заменик на претседателот.

Собирот на станарите работи во седници, што ги свикнува и со кои раководи претседателот на собирот на станарите.

Седница на собирот на станарите мора да се свика кога тоа го бараат една третина корисници на становите, или Интересовната заедница.

Претседателот на собирот на станарите во станбената зграда во која не е избран куќен совет, ја застапува станбената зграда и од името на станбената зграда како правно лице склучува договор во рамките на правата и должностите, што со законот, со овој статут и со други прописи им се дадени на станарите во управувањето со станбените згради.

Собирот на станарите заседава полноправно ако на седницата присуствуваат мнозинството од корисниците на становите од став 1 на овој член.

Собирот на станарите одлучува со мнозинство на гласови на вкупниот број корисници на становите од став 1 на овој член.

Ако на седницата на собирот на станарите и по чекање од 15 минути не присуствува мнозинството, собирот на станарите полноважно заседава и одлучува со мнозинство на гласовите на присутните.

Член 51

Собирот на станарите во станбената зграда има право и должност:

1) да одлучува за користењето на дел од средствата на наплатената станарина, што ѝ припаѓа на станбената зграда за тековно одржување и е одговорен за наменската употреба на тие средства;

2) да донесува програма за тековно одржување на станбената зграда, во согласност со расположивите средства и мерилата утврдени со овој статут и со други акти на Собранието, презема мерки и одговара за нивната реализација;

3) да одлучува за здружување на лични средства на станарите и дополнителни средства на корисниците на деловните простории во станбената зграда заради обезбедување на средства за извршување на програмата за тековно одржување на станбената зграда;

4) да се грижи за уредувањето и одржувањето на земјиштето што се користи за потребите на станбената зграда;

5) да се грижи за рационалното користење на средствата со кои располага зградата и да врши контрола на трошењето на тие средства;

6) да презема мерки со цел за одржување во исправна состојба и наменско користење на заедничките делови, уреди и инсталации во станбената зграда;

7) да одлучува за распоредот на заедничките трошоци на становите во станбената зграда;

8) да ги разгледува извештаите за работата на делегатите;

9) да ги разгледува извештаите за работата на органите на Интересовната заедница;

10) да ги разгледува нацртите на самоуправните акти утврдени со овој статут;

11) да ги избира и разрешува членовите на куќниот совет;

12) да врши и други работи предвидени со законот и со другите општи акти на Интересовната заедница.

Собирот на станарите во согласност со законот ги остварува и оние права и ги врши и оние должности што се утврдени со прописите на општествено-политичката заедница на чија територија се наоѓа станбената зграда.

б) Куќен совет**Член 52**

Куќниот совет е извршен орган на собирот на станарите и задолжително се избира во станбена зграда со повеќе од 10 станови.

Во станбената зграда во која не се избира куќен совет, функцијата на извршен орган ја вршат претседателот, заменикот на претседателот и благајникот на собирот на станарите, како колективно-колегијален извршен орган.

Две или повеќе станбени згради од станбениот фонд на сојузните органи на своите собири на станарите можат да избираат еден куќен совет, ако со тоа се обезбедува поефикасно управување и одржување на тие згради.

Бројот на членовите на куќниот совет го утврдува собирот на станарите, со тоа што тој број не може да биде помал од пет членови.

Членовите на куќниот совет се избираат на две години.

На упразнетото место на член на куќниот совет се избира нов член.

Куќниот совет има претседател, заменик на претседателот и благајник.

Член 53

Куќниот совет работи во седници што ги свикнува и со кои раководи претседателот на куќниот совет.

Куќниот совет заседава полноважно ако на седницата присуствуваат мнозинството членови.

Куќниот совет одлучува со мнозинство на гласовите од вкупниот број членови.

Станбената зграда ја застапува претседателот на куќниот совет, или друго лице што ќе го овласти куќниот совет.

Член 54

Куќниот совет:

1) се грижи за спроведувањето на одлуките и заклучоците на собирот на станарите и за тоа повремено, а најмалку еднаш годишно, му поднесува извештај на собирот на станарите;

2) ја следи состојбата во станбената зграда и на собирот на станарите му поднесува предлог на програма за тековно одржување на станбената зграда и предлага други мерки од делокругот на правата и должностите на собирот на станарите;

3) презема потребни мерки за спроведување на програмата за тековно одржување на станбената зграда и за таа цел склучува договор за доверување на работите за тековно одржување на станбената зграда во рамките на правата и обврските што ги има според одредбите на законот и овој статут.

4) му предлага на собирот на станарите донесување одлука за здружување на лични средства на корисниците на становите и дополнителни средства на корисниците на деловните простории во станбената зграда заради обезбедување на средства за извршување на програмата за тековно одржување на станбената зграда;

5) дава преглед на потребите на зградата заради изработка на нацрт-програма за инвестиционо одржување на станбената зграда;

6) одговара за наменското и рационалното користење на паричните средства наменети за тековно одржување на станбената зграда односно на становите;

7) укажува на мерките што корисникот на станот треба да ги преземе заради исправно и уредно одржување и користење на станот;

8) му предлага на собирот на станарите изрекување јавна критика на корисникот на станот кој не ги извршува своите обврски утврдени со овој статут и со одлуките на собирот на станарите;

9) презема мерки средствата за противпожарна заштита во станбената зграда да се одржуваат во исправна состојба;

10) презема мерки за обезбедување на становите со средства за колективна РХБ заштита;

11) ја контролира работата на работниците врз работе за теквно одржување на зградата;

12) ја известува Интересовната заедница за користењето на стан без правен основ (договор за користење на стан) и за постоење на вишок на станбен простор;

13) обезбедува водење на список на корисниците на станови (лицата кои живеат во зградата);

14) се грижи за применувањето на прописите за кукниот ред;

15) одлучува за распоредот на користењето на заедничките простории (сушилниците, перилниците и др.), од страна на корисниците – станари;

16) набавува потрошен материјал за вршење на работите од доменот на тековното одржување;

17) дава мислења за извршувањето на инвестиционите работи;

18) ја следи состојбата во станбената зграда и му предлага на соборот на станарите донесување на одлуки односно преземање на мерки;

19) се грижи за заштитата на имотот на станбената зграда и на заедничките простории, инсталациите за греење, перилниците, сушилниците и др.;

20) покренува иницијатива кај надлежните органи за преземање на соодветни мерки против корисниците на станови кои со своите постапки и дејствија го оштетуваат станот и заедничките делови, уреди и инсталации во зградата, како и против бесправно користење на заедничките простории;

21) покренува иницијатива и дава свое мислење и предлози за решавање на прашањата од заеднички интерес за сите корисниците на станови во населбата и месната заедница;

22) врши и други работи што ќе му ги довери соборот на станарите.

Член 55

Кукниот совет ѝ ги доверува работите за тековно одржување на станбената зграда првенствено на стручно-техничката служба на Интересовната заедница.

Член 56

Органите на Интересовната заедница, корисниците на становите и органите на управување со станбената зграда, соработуваат меѓусебно во остварувањето на работите на управување и одржување на станбениот фонд.

Член 57

На барање од органите на Интересовната заедница и стручната служба, кукниот совет е должен во рок од 30 дена да ги достави бараните податоци во врска со управувањето со станбената зграда и користењето и одржувањето на станбената зграда.

На барање од органот на управување со станбената зграда, Интересовната заедница е должна да доставува податоци значајни за управување со станбената зграда и одржување на станбената зграда во рок од 30 дена.

Член 58

Корисниците на становите се должни станарина и надомест за гаражи да плаќаат месечно однапред, до 5-ти во месецот.

За новоприбавен станбен фонд, како и во случаите на промена на носителот на станарското право односно на закупениот, обврската за плаќање на станарина, закупнина и надомест почнува да тече:

1) од првиот ден во месецот – ако уселување во станот, ателјето, гаражата односно деловната просторија според записникот за примопредавање е извршено до 15-ти во месецот;

2) од први во наредниот месец – ако уселување во станот, ателјето, гаражата односно деловната просторија според записникот за примопредавање е извршено од 16-ти до крајот на тековниот месец.

3. Начин и постапка на избор и отповикување на делегатите

Член 59

Изборот на делегатите на работните заедници на здружителите (во натамошниот текст: делегати на работ-

ните заедници) и делегати на корисниците на станови во Собранието се врши по изборни единици што ги определува Собранието.

Бројот на делегатите на Собранието што се избираат во изборната единица е сразмерен на бројот на работните заедници и бројот на вработените во тие работни заедници, односно на бројот на станбените згради со кои управува Интересовната заедница и бројот на становите во тие згради, според територијалната поврзаност на работните заедници односно станбените згради.

Член 60

Делегатите на работните заедници во Собранието ги избираат советите на работните заедници, ако со самоуправни акти на работните заедници не е предвидено делегатите да ги избираат од делегациите формирани за вршење на функцијата спрема Собранието.

Член 61

Делегатите на корисниците на станови во Собранието ги избираат кукните совети на станбените згради со кои управува Интересовната заедница, односно соборите на станарите во зградите со помал број станови кои немаат кукни совети.

Корисниците на станови во станбените згради со еден или два односно со помал број станови кои немаат органи на управувањето, определени со одлуката за определување на изборните единици за избор на делегати во Собранието, сочинуваат собор на станарите.

Член 62

Кандидационата листа за делегати на работните заедници и кандидационата листа за делегати на корисниците на станови во Собранието ги утврдуваат кандидационите конференции на изборните единици.

Кандидационата конференција и во изборната единица со една работна заедница, ја сочинуваат сите членови на Советот и една третина од тој број членовите на основната организација на синдикатот, што ќе ги определи Извршниот одбор на синдикатот.

Кандидационата конференција во изборната единица со две работни заедници ја сочинуваат по пет членови од Советот, и тоа по три члена од Основната организација на синдикатот, што ќе ги определи Извршниот одбор на синдикатот.

Кандидационата конференција во изборната единица со три или повеќе работни заедници ја сочинуваат по еден член на Советот и по еден член на Основната организација на синдикатот.

Кандидационата конференција во изборната единица на кукните совети ја сочинуваат по еден член на Советот. По исклучок, ако изборна единица претставува една работна заедница, кандидационата конференција ја сочинува советот на таа работна заедница.

Член 63

Кандидирање и избор на делегати на работните заедници и на корисниците на станови во Собранието се врши согласно со Законот за избор и отповикување на делегатите во Собранијата на општините и Правилата на Социјалистичкиот сојуз и Сојузот на синдикатите за преткандидационите активности и кандидационата постапка за избор на членовите на делегациите и делегати, што се применуваат на подрачјето каде што се наоѓа седиштето на работната заедница односно станбената зграда, доколку со овој статут не е определено поинаку.

Член 64

Заради правилно и навремено спроведување на дејствијата во врска со изборот на делегати во Собранието, прво определена работна единица односно кукниот совет во изборната единица, ќе ги изврши сите работи на меѓусебно поврзување и неопходна соработка на органите на управување од составот на изборната единица.

Основ за определување на првата работна заедница односно кукниот совет од став 1 на овој член е најголемиот број работници на работната заедница, односно станови во станбената зграда.

Член 65

За спроведување на изборите на делегати се грижи Изборната комисија на Интересовната заедница што ја избира Собранието.

Член 66

Изборната комисија во спроведувањето на изборите ги врши следните работи:

- а) ја потврдува листата на кандидати за избор на делегати во Собранието и на членови на Одборот,
- б) ги утврдува резултатите од гласањето во изборната единица,
- в) ги утврдува потребните обрасци за изборниот материјал,
- г) на избраните делегати на Собранието и на членовите на Одборот им издава уверение за изборот,
- д) на Собранието и на Одборот им поднесува извештај за спроведените избори.

Член 67

Собранието донесува одлука за распишување на избори за делегати на Собранието најдоцна три месеци пред истекот на мандатот на делегатите на Собранието.

4. Права и должности на делегатите

Член 68

Со денот на верификацијата на мандатот, делегатот стекнува право и должност на делегат.

Своите права и должности делегатот во Собранието ги остварува врз основа на Уставот, законот, овој статут и врз основа на самоуправните општи акти на Интересовната заедница.

Член 69

Делегатот во Собранието има права и должности:

- да учествува во работата на Собранието и на другите органи во кои е избран односно именуван;
 - да покренува иницијативи и да му поднесува на Собранието предлози за донесување на општи акти, препораки и насоки, како и заклучоци од делокругот на неговата работа;
 - да покренува разгледување на определени прашања од областа на станбената изградба и домувањето;
 - да им поставува прашања на Извршниот одбор и на другите органи на Собранието, што се однесуваат на нивната работа и задачи односно на работите од нивниот делокруг на работата;
 - да го известува Собранието за проблемите во врска со спроведувањето на програмата за прибавување на станови и одржување на станбениот фонд.
- Остварувањето на правата и должностите на делегатите се регулира посебно со Деловникот на Собранието.

Член 70

За својата работа делегатот е одговорен пред здружителите и куќните совети односно пред корисниците на становите што го избрале во Собранието.

Член 71

Мандатот на делегатите трае четири години.

Никој не може да биде избран повеќе од два пати последовно за делегат во Собранието.

Член 72

На делегатот му престанува мандатот и пред истекот на времето на кое е избран во случаите предвидени со законот, со отповикување, оставка или со престанување на својството на корисник на стан во станбениот фонд односно престанување на работниот однос во работната заедница.

Престанувањето на мандатот на делегатот го утврдува Собранието.

Отповикување на делегат на Собранието се врши по постапката за избор на делегати.

Член 73

Во случај мандатот на делегатот да му престане пред истекот на времето за кое е избран, се спроведуваат дополнителни избори.

Дополнителните избори се спроведуваат на начинот определен за спроведување на редовни избори.

Член 74

Мандатот на делегатот избран на дополнителните избори трае онолку време колку што би траел мандатот на делегатот на чие место е делегиран.

Член 75

Работата на делегатите во Собранието и во неговите органи и тела е форма на општествена активност.

Делегатот чие место на живеење е надвор од Белград има право на надомест на патните трошоци и дневници. Височината на надоместот од став 2 на овој член ја утврдува Собранието со посебна одлука.

5. Општествено договарање и самоуправно спогодување

Член 76

Интересовната заедница во рамките на своите права, обврски и одговорности учествува во склучувањето на општествени договори со кои се обезбедува и усогласува самоуправното уредување на односите значајни за станбената изградба, управувањето и одржувањето на станбениот фонд.

Од името на Интересовната заедница за домување, општествените договори ги склучува Собранието.

Кога со општествениот договор се обезбедува и усогласува самоуправното уредување на односите за чие уредување работниците на здружителите се изјаснуваат лично според одредбите на законот, Собранието може полноважно да го склучи општествениот договор ако претходно го прифатат мнозинството здружители.

Член 77

Во рамките на своите права, обврски и одговорности Интересовната заедница склучува самоуправни спогодби со други самоуправни интересовни заедници, со организации на здружен труд, со работни заедници на стручни и други служби, за уредување и усогласување на општествено-економските и другите самоуправни односи и интереси, а особено за политиката на изградба и одржување на станбениот фонд, за здружување на труд и средства во меѓусебните односи со службите и организациите кои извршуваат работи за Интересовната заедница и во други случаи.

Самоуправните спогодби од името на Интересовната заедница ги склучува Собранието.

Самоуправната спогодба од став 1 на овој член, која се однесува на прашањата за кои е пропишано лично изјаснување на работниците на здружителите и корисниците на станови, може да биде полноважно склучена од името на Интересовната заедница за домување само ако претходно ја усвојат мнозинството членови на Интересовната заедница.

IV. СРЕДСТВА ЗА ПРИБАВУВАЊЕ, ОДРЖУВАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ НА СТАНБЕНИОТ ФОНД

Член 78

Средства за прибавување на станови за потребите на здружителите се обезбедуваат од следните извори:

- 1) од средствата на буџетот на федерацијата;
 - 2) од средствата за станбената изградба на здружителите;
 - 3) од средствата на солидарност за станбена изградба на здружителите
- Средства за извршување на другите работи и задачи на Интересовната заедница се обезбедуваат од следните извори:

- 1) од станарината што ја плаќаат носителите на станарско право за користење на стан;
- 2) од надоместот што го плаќаат здружителите за одржување и опремување на становите за службени потреби;
- 3) од надоместот што го плаќаат сопствениците на станови за одржување на станбените згради;
- 4) од закупнината за користење на деловен простор;
- 5) од надоместот за тековно и инвестиционо одржување на станбените згради што го плаќаат сопствениците на деловни простории;

6) од надоместот за користење на гаражи во станое-ните згради и во станбените населби;

7) од посебни средства на сопствениците и закупците на деловни простори во станбените згради;

8) од надоместот за вршење на работи на станбена изградба;

9) од надоместот што го плаќаат носителите на станарско право за користење на вишок на станбен простор;

10) од средствата на здружителите што тие ги издвојуваат посебно и ги насочуваат како додатни средства за одржување на станбените згради и становите;

11) од други извори на средства.

Член 79

Приходите и расходите на Интересовната заедница се планираат со финансискиот план, а се утврдуваат со завршната сметка на Интересовната заедница.

Член 80

Финансискиот план на Интересовната заедница се донесува по правило пред почетокот на годината на која се однесува.

Ако финансискиот план од објективни причини не може да се донесе пред почетокот на годината, се донесува одлука за привремено финансирање.

Привремено финансирање се врши три месеци ако со долуката не се определи друг рок.

Одлука за финансиски план и привремено финансирање донесува Собранието.

Член 81

Средствата од член 78 на овој статут се користат во согласност со законот и другите важечки прописи за извршување на целите и задачите утврдени со програмите, плановите и другите акти на Интересовната заедница.

Член 82

Станбениот фонд се евидентира по здружители, ако тоа со посебни прописи не е определено поинаку.

Член 83

Евиденција за средствата на станарината, надоместот и закупнината Интересовната заедница води по позициите на усвоениот финансиски план на Интересовната заедница, а во согласност со прописите за контниот план и за билансите за самоуправните интересовни заедници.

Начинот на пресметување, наплатување и евидентирање на станарините, закупнините и надоместите го утврдува Собранието со посебен акт во согласност со важечките прописи.

Евиденција за средствата што се здружуваат заради прибавување на станбен фонд или за други намени се води по здружители што ги здружиле тие средства.

V. ЈАВНОСТ НА РАБОТАТА

Член 84

Органите во Интересовната заедница се должни својата работа да ја направат достапна за јавноста, информирајќи ја, на начинот утврден со овој статут, особено за постапката на подготвување и спроведување на одлуките кои се посебно значајни за работниците и корисниците на станови.

Собранието, во согласност со законот, ги определува работите, исправите и податоците од својот делокруг кои претставуваат тајна.

Член 85

Јавност на работата на органите на Интересовната заедница се обезбедува:

– со организирање на јавни расправи,

– со поднесување на извештајот за работата на Интересовната заедница и на нејзините органи на јавно разгледување,

– со навремено доставување на значајните материјали и акти пред нивното усвојување до заинтересираните органи и заедници заради консултирање и давање на предлози и забелешки,

– со навремено известување на здружителите и станарите преку нивните делегати за одржувањето на седници на Собранието, за прашањата што се разгледуваат и за донесените одлуки,

– со обезбедување на правото на работните луѓе и корисниците на станови и на претставниците на други самоуправни организации и заедници да присуствуваат на седниците на Собранието.

Член 86

Заради навремено и целосно информирање, Собранието и неговите органи создаваат услови и обезбедуваат развивање на систем и средства за информирање, соработка со претставниците на печатот и на другите средства за јавно информирање.

Член 87

Собранието и неговите органи се должни да ги разгледуваат предлозите и мислењата на здружителите и станарите и навремено да ги известуваат за заземените ставови.

VI. ОДНОС СО СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ, ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ, ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД И СО ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

Член 88

Собранието е должно за својата работа редовно, а најмалку еднаш годишно, да ги известува здружителите и општествено-политичките организации кои го здружиле својот станбен фонд во Интересовната заедница, за својата работа и да им доставува извештаи.

Член 89

Собранието покренува иницијативи и им предлага на здружителите заеднички да ги разгледаат и усогласат ставовите по прашањето од заеднички интерес.

Член 90

Интересовната заедница им ги доставува на здружителите расположивите потребни податоци и документација заради преземање на мерки односно заради поведување и водење соодветни постапки во случаите на незаконито користење на станбениот фонд.

Интересовната заедница може да им предложи на здружителите преземање на потребни мерки во врска со прибавувањето и коситењето на станбениот фонд.

Член 91

Давателот на стан на користење е должен навремено да им го доставува на Интересовната заедница и на односниот куќен совет решението за доделување стан односно гаража на користење на носителот на станарско право, а најдоцна во рок од 30 дена од денот на издавањето одобрение за употреба на станбената зграда односно од денот на иселување од станот.

Давателот на стан на користење ги поднесува трошоците на станарината и сите други трошоци сè до моментот на донесувањето решение за доделување стан односно гаража на користење.

Член 92

Интересовната заедница може, делумно или во целост, да ѝ ги довери работите на инвестиционо одржување на станбениот фонд, како и другите работи на друга интересовна заедница или организација, ако е тоа економски оправдано.

Член 93

Доверувањето на работите од член 92 на овој статут се регулира со договор.

Со договорот за доверување на работите на инвестиционо одржување за потребите на станбениот фонд надвор од подрачјето на град Белград, се утврдува посебно под кои услови се доверуваат работите и од кои средства се врши надоместување.

Надоместот за вршење на работите од став 2 на овој член се исплатува врз товар на фактурираната станарина, за становите што се предмет на договорот.

Надоместот не може да го содржи износот на амортизацијата и делот од трошоците за управување што ги има Интересовната заедница.

VII. ОПШТОНАРОДНА ОДБРАНА И ОПШТЕСТВЕНА САМОЗАШТИТА**Член 94**

Во согласност со Законот за општонародната одбрана, со овој статут, со плановите и одлуките на Сојузниот извршен совет и на општествено-политичка заедница Интересовната заедница ги остварува правата и должностите во остварувањето на задачите од доменот на општо народна одбрана и општествената самозаштита.

Интересовната заедница и нејзините органи учествуваат активно во обезбедувањето на материјални и други услови за спроведување на подготовките за одбрана, ги спроведуваат пропишаните мерки и остваруваат други задачи од интерес за народната одбрана.

Член 95

Интересовната заедница заради организирање и спроведување на подготовките за остварување на задачите во воени услови:

- изработува план за одбрана,
- со самоуправни општи акти ги утврдува делокругот и одговорноста на органите на Интересовната заедница во врска со подготовките за народна одбрана и врши работи и задачи за народна одбрана во мир и за време на воена состојба.

Член 96

За извршување на работите и задачите од областа на општо народната одбрана и општествената самозаштита во Интересовната заедница се формира комисија за општонародна одбрана и општествена самозаштита.

Претседател на комисијата од став 1 на овој член е претседателот на Собранието по положба.

Член 97

Раководител на подготовките за општонародна одбрана и општествена самозаштита е секретарот на Интересовната заедница кој:

- се грижи за извршувањето на одлуките и другите акти што се однесуваат на општонародната одбрана и општествената самозаштита;
- за време и непосредна воена опасност организира спроведување на вонредни наредени мерки од планот за готовност;
- во случај на мобилизација организира преминување на Интересовната заедница на работа во согласност со планот за одбрана;
- врши други работи што се однесуваат на народната одбрана и општествената самозаштита, во согласност со законот и овој статут.

Член 98

Собранието, во согласност со пропишаните критериуми за утврдување на податоците значајни за народната одбрана и со мерките за нивна заштита, утврдува кои сè видови податоци од интерес за народната одбрана се сметаат како тајни и ги определува мерките и постапката за нивна заштита.

Член 99

Во услови на непосредна воена опасност, кога не постојат објективни можности за свикување и работа на Собранието, сите овластувања на Собранието се пренесуваат на Извршниот одбор.

Ако на Извршниот одбор му е оневозможена нормална работа, сите овластувања се пренесуваат на секретарот на Интересовната заедница.

Извршниот одбор односно секретарот на Интересовната заедница се должни актите донесени во смисла на овластувањата од ст. 1 и 2 на овој член по престанувањето на вонредните околности, да му ги поднесат на Собранието на согласност.

Член 100

Интересовната заедница е должна во рамките на својот делокруг да придонесува за развивање и јакнење на општествената самозаштита.

Член 101

Органите на Интересовната заедница се должни во целост и навремено да ги информираат здружителите на Интересовната заедница за повредите на самоуправните права и за сите други негативни појави, за нивните причини и носители.

Делегатите имаат право и должност да покренуваат иницијатива и да даваат предлози за преземање на потребни мерки, да даваат помош и да остваруваат соработка со органите на Интересовната заедница и со други органи и организации.

Член 102

Во Интересовната заедница најмалку еднаш годишно се врши проценка на политичко-безбедносната ситуација и согледување на проблемите на општествената самозаштита.

VIII. ВРШЕЊЕ НА СТРУЧНИТЕ РАБОТИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ИНТЕРЕСОВНАТА ЗАЕДНИЦА**Член 103**

Заради вршење на административно-стручни, организациони и на нив слични работи за Интересовната заедница и нејзините органи, се формира Стручна служба.

Заради вршење на работите во врска со одржувањето на станбениот фонд, опремувањето и одржувањето на становите за службените потреби и на нив слични работи, се формира посебна стручно-техничка служба.

Член 104

Дел од административно-стручните работи Собранието може да им довери на стручно-техничките служби на сојузните органи врз основа на договорот склучен со тие служби односно органи.

Работите во врска со одржувањето на станбениот фонд, опремувањето и одржувањето на становите за службени потреби или на нив слични работи, Собранието може да и ги довери во целост или делумно на друга организација односно заедница.

Работите од ст. 1 и 2 на овој член и условите за доверување на тие работи ги утврдува Собранието.

Член 105

Административно-стручни работи, во смисла на член 46 од Законот за Интересовната заедница и член 103 на овој статут, се:

- 1) работите на здружување средства за станбена изградба;
- 2) работите на организација, подготовка, надзор, финансирање и следење на станбената изградба;
- 3) работите на евидентирање на недостатоците на изградените објекти заради отстранување на недостатоците во рамките на гарантниот рок;
- 4) работите на прибавување станбен фонд со адаптации на заеднички простории или негидување на згради;
- 5) подготовката и стручната обработка на самоуправните општи и поединечни акти што ги донесуваат органите на Интересовната заедница;
- 6) подготвувањето на предлози на планови и програми, финансиски план, периодична пресметка, завршна сметка, извештаи, информации и анализи;
- 7) работите во врска со подготвувањето и одржувањето на седиштата на органите и телата во Интересовната заедница;
- 8) непосредното грижење за извршувањето на одлуките и другите акти на органите и телата во Интересовната заедница;
- 9) наплатувањето на станарина и други надомести што се плаќаат во врска со користењето на станбени згради, станови, деловни простории и гаражи;
- 10) склучувањето договори од името на Интересовната заедница во согласност со законот и општите и поединечните акти на Собранието;
- 11) застапувањето во рамките на дадените овластувања;
- 12) евиденцијата на станбените згради, становите, деловните простории, гаражите и службените станови;
- 13) контролата на законското и наменското користење на станбениот фонд;

14) подготовката и стручната обработка на програмата за инвестиционо одржување;

15) надзорот – контролата на работите на инвестиционо одржување, што ги вршат специјализирани организации;

16) подготовката на програми и планови за станбена изградба;

17) другите работи што по својата природа спаѓаат во стручни, административни, помошни и на нив слични работи на Интересовната заедница предвидени со законот, со овој статут и со други самоуправни општи акти.

Член 106

Работи во врска со одржувањето на станбениот фонд, опремувањето и одржувањето на становите за службени потреби во смисла на член 46 став 4 од Законот за Интересовната заедница и член 103 став 2 на овој статут, се:

1) инвестиционото одржување на зградите, инсталациите и уредите во зградите – превентивен преглед на исправноста на лифтовите, уредите за производство на топлотна енергија, топлотните потстанции, хидрофорската постројка, инсталациите за нужно светло, алармните уреди и преземање на мерки за нивно функционирање;

2) работите за одржување на чистота – хигиена во заедничките простории на станбените згради чиј носител на работите на одржување е Интересовната заедница;

3) превентивното одржување на инсталациите и уредите во станбените згради и становите;

4) инвестиционото и тековното одржување на становите;

5) отстранувањето на оштетувањата на водоводните и канализационите инсталации и електроинсталациите;

6) замената на бојлери;

7) сервисирањето и поправката на системи за вентилација;

8) браварските работи;

9) опремувањето и одржувањето на службените станови;

10) другите работи што по својата природа спаѓаат во овој вид работи а се предвидени со овој статут и со други самоуправни општи акти на Интересовната заедница.

Работите од став 1 на овој член се вршат во согласност со годишната програма за работа, што ја утврдува Собранието.

Член 107

Меѓусебните права и обврски на Интересовната заедница и работните заедници се уредуваат со Самоуправната спогодба за меѓусебните права, обврски и одговорности.

Со Самоуправната спогодба од став 1 на овој член се уредуваат особено: видот на работите, основите и мерилата за стекнување доход на работната заедница, овластувањата на работната заедница во поглед на управувањето со работите и користењето на средствата во врска со извршувањето на нејзините работи, основните услови во поглед на структурата на работните места и квалификационата структура на кадрите во работната заедница, одговорноста на работната заедница за вршење на работите, начинот на решавање на меѓусебните спорови, како и други прашања од заеднички интерес.

Со Самоуправната спогодба од став 1 на овој член може да се предвиди давање претходна или дополнителна согласност на актите и дејствијата на работниците на работните заедници во односите врзани за остварувањето на задачите поради кои е организирана работната заедница.

Член 108

Работните заедници имаат својство на општествено правно лице и своја жиро-сметка.

Седиштето на работните заедници е во Белград.

Член 109

Работниците на работните заедници донесуваат самоуправни спогодба за здружување на трудот на работниците во работна заедница, статут на работната заедница, самоуправен општ акт со кој се уредуваат работните односи и други самоуправни општи акти во согласност со законот, со самоуправната спогодба за меѓусебните права и одговорности и со овој статут.

Член 110

Работните заедници стекнуваат доход со слободна размена на труд во согласност со Самоуправната спогодба за меѓусебните права, обврски и одговорности склучена со Интересовната заедница.

Средствата за работа на работните заедници се водат на посебни сметки кај СОК.

IX. ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА САМОУПРАВНИ ОПШТИ АКТИ

Член 111

Нацртот на Статутот го утврдува и дава на јавна расправа Собранието.

Во јавната расправа за Нацртот на статутот учествуваат здружителите и станарите.

Член 112

По спроведената јавна расправа Извршниот одбор ги разгледува примените забелешки, мислења и предлози, го утврдува предлогот на статутот и му го доставува на Собранието заради усвојување.

Член 113

Статутот го потврдува Сојузниот извршен совет.

Член 114

Статутот и другите самоуправни општи акти, за кои ќе одлучи Собранието, се објавуваат во „Службен лист на СФРЈ“.

Член 115

Иницијатива за измена на Статутот на Интересовната заедница можат да покренат најмалку 10 делегати на Собранието, Извршниот одбор и здружителите.

Член 116

Иницијативата за измена на Статутот на Интересовната заедница ја разгледува Извршниот одбор и со свој предлог му ја доставува на Собранието на одлучување.

Со иницијативата за измена на Статутот се доставува текстот на Нацртот на одлуката за измена на статутот.

Член 117

Ако Собранието ја прифати иницијативата за измена на статутот, натамошната постапка се спроведува согласно со одредбите на овој статут.

Член 118

Ако Собранието не ја прифати иницијативата за измена на Статутот, иницијативата за истото прашање за измена на статутот не може да се разгледува пред истекот на рокот од шест месеци од денот кога Собранието одбило да ја прифати иницијативата.

Член 119

Начинот и постапката на донесување на самоуправните општи акти се уредуваат поблиску со Деловникот за работа на Собранието во согласност со овој статут.

X. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 120

Самоуправните општи акти на Интересовната заедница ќе се сообразат со одредбите на Законот за Интересовната заедница и со одредбите на овој статут во рокот предвиден со Законот.

Член 121

Со денот на влегувањето на овој статут во сила, престанува да важи Статутот на Интересовната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/76, 26/77, 15/78, 51/81 и 6/82).

Член 122

Овој статут влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 02/2-2506/4
12 ноември 1986 година
Белград

Претседател
на Собранието на
Интересовната заедница,
Здравко Шево, с. р.

360.

Врз основа на член 3 став 2 од Самоуправната спогодба за регулирање на лекувањето на осигуреници на СФРЈ во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/85 и 33/85), Советот на сојузот на заедниците за здравствено осигурување и здравство на Југославија, на седницата одржана на 24 февруари 1987 година, донесе

ПРАВИЛНИК

ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА УПАТУВАЊЕ НА ОСИГУРЕНИЦИ НА СФРЈ ЗАБОЛЕНИ ОД ОЧНИ ЗАБОЛУВАЊА НА ЛЕКУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО

Член 1

Со овој правилник се утврдуваат критериумите за дијагностичка обработка на осигурениците заболени од очни болести пред упатувањето на лекување во странство, медицинските индикации за користење на офталмолошки услуги во странски здравствени институции, медицинската документација на осигуреникот во врска со заболувањето поради кое се упатува на лекување во странство, здравствените институции во странство кои првенствено треба да се упатуваат осигурениците заболени од очни заболувања и основните елементи од договорот што се склучува со здравствената институција во странство во која се упатуваат заболениите осигуреници.

Член 2

Под лекување во странство, во смисла на овој правилник, се подразбира консултативен преглед, амбулантно – поликлиничко лекување, стационарно лекување и упатување на контролен преглед.

Член 3

Осигуреник кој боледува од очно заболување може да се упати на лекување во странска здравствена институција само ако претходно е извршена комплетна (според расположивите можности) дијагностика во нашата земја.

Член 4

Дијагностичката обработка пред упатувањето на заболениот осигуреник во странство ја вршат кадровски и технички најопремениите офталмолошки центри во нашата земја.

Член 5

Офталмолошките центри од член 4 на овој правилник обезбедуваат комплетна медицинска документација која овозможува: определување на потребен начин на лекување, процена на можностите, лекувањето да се изврши во некој од офталмолошките центри во нашата земја и медицинска оправданост на евентуалната потреба за упатување на лекување во странство.

Член 6

По исклучок, заболениот осигуреник може да се упати во странска здравствена институција заради дијагностика кога комплетна дијагностика (поради недостиг на определен апарат и др.) не може да се изврши во нашата земја; при претходно прибавено мислење од уште еден центар во нашата земја што се занимава со лекување на тој вид заболување.

Член 7

Кај заболениот осигуреник што се упатува на лекување во странство, пред упатувањето е потребно, во здравствените центри во нашата земја, да се санираат сите жаришта и интеркурентни заболувања што можат да го одложат почетокот на лекувањето во странство.

Член 8

Заболениот осигуреник може да се упати на лекување во странство во случај на:

- 1) исклучително тешка аблација на ретината на другото око;
- 2) исклучително тешки случаи на интраокуларни тумори;
- 3) корнеосклерални контактни леќи по повредата;
- 4) кератопротеза.

Член 9

Заболениот осигуреник не може да се упати на лекување во странство поради следните заболувања и интервенции:

- 1) рефракциона аномалија;
- 2) катаракта;
- 3) страбизам;
- 4) глауком;
- 5) пластична операција;
- 6) тапеторетинална дегенерација.

Член 10

Контролните прегледи на заболениите осигуреници лекувани во странски здравствени институции се вршат во соодветни високо специјализирани офталмолошки центри во нашата земја.

По исклучок, заболениот осигуреник може да се упати на контролен преглед во странска здравствена институција во која е лекуван во случај на: компликации, потреба за евентуална реинтервенција и во други оправдани случаи, на начинот и по постапката утврдени со самоуправниот општ акт на надлежната заедница за упатување на осигуреници на лекување во странство.

Член 11

Осигуреници заболени од очни заболувања се упатуваат на лекување во странство првенствено во следните здравствени институции во странство:

- 1) за кератопротеза – Институт „Филатов“, Одеса и Очна клиника „Villa Benedita“, Рим
- 2) исклучително тешки аблации на ретината – Очна клиника, Роттердам;
- 3) за интраокуларни тумори – Очна клиника – Универзитет „Карл Маркс“, Лајпциг;
- 4) за контактни леќи – Очна клиника, Брно.

Член 12

Со здравствените институции во странство во кои се упатуваат претежен број наши осигуреници Сојузот на заедниците за здравствено осигурување и здравство на Југославија, ако тоа е можно, ќе склучи договори со кои би се регулирал начинот на приемот, третманот на заболениите осигуреници и формите на соработка со нашите високо специјализирани офталмолошки центри.

Член 13

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 374/87
24 февруари 1987 година
Белград

Совет на Сојузот на заедниците за здравствено осигурување и здравство на Југославија

Заменик
на Претседателот на
Советот,
д-р Миломир Кнежевиќ, с. р.

361.

Врз основа на член 30 ст. 1 и 5 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), во согласност со претседателот на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија и со сојузниот секретар за внатрешни работи, директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ ЗА ЗАШТИТА НА СКЛАДОВИ ОД ПОЖАРИ И ЕКСПЛОЗИИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат техничките мерки за заштита на складови од пожари и експлозии.

Одредбите од овој правилник се применуваат на затворени складови што служат за чување на сировини, полупроизводи и производи (во натамошниот текст: стоки).

Одредбите од овој правилник не се применуваат на: складови кај кои носечката конструкција е од негорлив материјал и што служат за чување на негорливи стоки во негорлива амбалажа, прирачни складови, складови на експлозивни, складови на запални гасови и запални течности, преносно контејнерски складови, како и складови на опасни материи (во натамошниот текст: материјата) кај кои опасноста не потекнува од појава на пожар и експлозии.

Член 2

Долунаведените изрази, во смисла на овој правилник, ги имаат следните значења:

- 1) ладилник е склад опремен со уреди за одржување на ниска температура и определена влажност;
- 2) прирачни складови се складови во кои се чуваат стоки за потрошувачка во текот на еден ден;
- 3) регален склад е склад во кој стоките се чуваат во регали високи до 12 m;
- 4) силос е склад со кружен или повеќеаголен хоризонтален пресек што служи за чување на прашести или зрнести материи;
- 5) високорегален склад е склад во кој стоките се чуваат во регали високи над 12 m;
- 6) затворен склад е склад што има покрив и сидови со кои складот е затворен од сите страни и обезбеден од навлегување на атмосферилни.

Член 3

Затворените складови можат да бидат:

- а) складови во посебно изграден објект;
- б) складови во просторија која се наоѓа во објект што служи за други намени.

Член 4

Според големината, складовите се делат на:

- 1) мали складови, со површина до 1 000 m²;
- 2) складови со средна големина, со површина од 1 001 до 3 000 m² и регални складови со површина до 3 000 m²;
- 3) големи складови, со површина над 3 000 m² и сите високорегални складови.

Член 5

Складовите мораат да имаат приод за противпожарни возила, и тоа:

- 1) малите складови – најмалку од една страна;
- 2) складовите со средна големина – најмалку од две страни;
- 3) големите складови и ладилниците – најмалку од три страни;
- 4) силосот (вклучувајќи ги приемно-испратните места при силосот и другите помошни простории што непосредно се вклучени во процесот на работа на силосот) – од сите четири страни.

Член 6

Патот за евакуација од складот спрема безбеден простор мора да биде: непрекинат, рамен со што помалку кривини, секогаш слободен и непрепечен. Насоката накај излезот за евакуација се означува на подот со стрелки со

жолта боја. Патот за евакуација мора да биде најмалку широк 0,8 m и омеѓен со светлозелени ленти широки 10 cm.

Член 7

Вратата на патот за евакуација мора да биде широка најмалку 0,8 m и мора да биде свртлива, така што да се отвора во насоката на излегување и не смее да има праг.

Ако вратата на патот за евакуација е лизгава или свртлива и поширока од 1,25 m на неа мора да се направи свртлива врата која мора да ги задоволи барањата од став 1 на овој член.

Член 8

Складовите со пожарно оптоварување повисоко од 1 000 MJ/m² мораат да имаат најмалку два излеза за евакуација, поставени така што просторијата на складот да може безбедно да се напушти, без оглед на тоа од која страна започнал пожарот.

Член 9

Скалите што се наменети за евакуација мораат да бидат широки најмалку 0,8 m и изградени од негорлив материјал отпорен спрема пожар најмалку 0,5 h.

Член 10

Во секоја од визбените или сутуренските простории во складот мораат да се изградат по едни скали на две различни страни што водат до нивото на земјиштето.

Член 11

Големите складови и складовите со средна големина што имаат најмалку еден надземен кат мораат да имаат пожарни скали што се поставуваат на најголемо можно растојание од просторијата за погонски уреди.

Член 12

Пожарните скали се прават со браници за заштита од паѓање и се поставуваат од нивото на земјиштето до покривот, на најголема можна оддалеченост од просторијата за погонски уреди.

До скалите од став 1 на овој член мора да се обезбеди слободен приод од сите катови во складот.

Член 13

Степенот на отпорноста на конструкционите елементи на складовите спрема пожар е даден во табела 1.

Табела 1.

Мали складови			Складови со средна големина			Големи складови		
Пожарно оптоварување								
ниско	сред- но	висо- ко	ниско	сред- но	висо- ко	ниско	сред- но	висо- ко
II.	II.	III.	II.	III.	IV.	III.	IV.	V.

Степен на от-
порноста спрема
пожар според
стандардот JUS
U 11.240

Степен на отпорноста спрема пожар според стандардот JUS U J1.240

Ако складот е опремен со уреди за автоматско гасење на пожар, степенот на отпорноста на конструкционите елементи според табела 1 може да се намали за еден.

Носечките челични конструкции во големите складови и во складовите со средна големина со високо и средно пожарно оптоварување мораат да се заштитат со негорлив материјал така што нивната отпорност спрема пожар да ги задоволува барањата од табела 1, или просторот на складот мора да биде заштитен со уреди за автоматско гасење на пожар.

Член 14

Отпорноста на пожарниот сид спрема пожар се определува според пожарниот сектор кој има повисоко пожарно оптоварување.

Член 15

Пожарниот сид мора да го надвишува покривот на складишниот објект најмалку за 50 cm, а ако е покривот

од горлив материјал, на обете страни од сидот, по 160 см, се вградува и дел на покривот од негорлив материјал.

Ако пожарниот сид цврсто допира до долната страна на покривната конструкција чија отпорност спрема пожар е најмалку 2 h, таквиот сид не мора да го надвишува покривот на складот.

Член 16

Вратата во пожарниот сид мора да има иста вредност на отпорност спрема пожар како и сидот во кој се наоѓа, мора да се затвора автоматски и постои можност за рачно затворање. Површината на таквата врата не смее да премине 25% од површината на сидот.

Член 17

Сидовите на скалите и на шахтовите за лифтови што служат за превоз на стоки и лица мораат да бидат отпорни спрема пожар најмалку, и тоа:

1) 1 h во складови чие пожарно оптоварување е пониско од 1 300 MJ/m²,

2) 1,5 h во складови чие пожарно оптоварување е над 1 300 MJ/m².

Во случаите под 1) и 2) на овој член вратите на лифтовите мораат да бидат отпорни спрема пожар најмалку 0,5 h.

Член 18

Носечките конструкции на рампата и на стреата на затворените складови на опасни материји се прават од негорлив материјал.

Член 19

Најголемите дозволени површини на пожарните сектори во затворени складови се дадени во табела 2, со тоа што секој пожарен сектор мора да има најмалку еден надворешен сид на кој се наоѓа влезот во складот.

Табела 2

Најголеми дозволени површини на пожарните сектори во m ²			
Вид на материјалот	Без инсталации за автоматско откривање на пожар	Со инсталации за автоматско откривање на пожар	Со уреди за автоматско откривање и гасење на пожар
Запалини материји во прашеста состојба	до 400	до 800	неограничено
Цврсти запалини материји во компактна состојба на температура на палење до 300°C	до 2 000	до 3 000	неограничено
Цврсти материји во компактна состојба на температура на палење над 300°C	до 3 000	до 4 500	неограничено

Кај складовите што имаат повеќе катови не е дозволено спојување на простории од два или повеќе катови во еден пожарен сектор.

Високорегалните складови, без оглед на големината, претставуваат еден пожарен сектор.

Член 20

Во складовите во кои постои опасност од создавање на експлозивни смеси мораат да се преземат следните мерки:

1) електричните уреди и опремата, како и манипулативните и транспортните средства мораат да бидат конструктивно изведени во противексплозивна заштита;

2) манипулативните и транспортните средства за чиј погон се користат мотори со внатрешно согорување мораат да имаат факач на искри на издуната цевка;

3) подовите мораат да бидат направени од негорлив материјал кој не искри и мораат да спроведуваат статички електрицитет;

4) металните врати, капаците и прозорите што се отвораат мораат да бидат направени од негорлив материјал кој не искри, а ако се изградени од метал мораат да бидат заземјени;

5) кукиштата за сијалици мораат да бидат од негорлив материјал и мораат да бидат поставени така што да се оневозможи кршење на сијалиците при работата на механизацијата;

6) складовите мораат природно да се проветруваат а таму каде што тоа не е дозволено мора да се обезбеди и вештачко проветрување. Површината на отворите за природно проветрување или за вештачко проветрување на складишната просторија мора да биде толкава што да не смее да се достигне вредност од 10% од долната граница на експлозивност на која и да е присутна запална компонента;

7) на местата на извори на создавање експлозивни смеси, покрај општото проветрување, мораат да се вградат уреди за локално отшмукување;

8) внатрешните површини на складовите мораат да бидат мазни и без тешко пристапни места на кои би можела да се собира запална прашина.

Член 21

Запалната прашина од складот не смее да се издува со помош на компримиран воздух.

Член 22

На местата за минување низ граничните конструкциони елементи на пожарниот сектор, отворите за минување на електричните кабли мораат да се обложат со негорлив материјал со иста отпорност спрема пожар како и граничните конструкциони елементи, а отворите мораат да бидат затнани со негорлив материјал.

Член 23

Во сите складишни простории мора да постои главен прекинувач кој овозможува исклучување на електричната струја во целиот склад, а во секоја складишна просторија мора да постои главен прекинувач за исклучување на електричната струја во таа просторија, без оглед на бројот на секторски прекинувачи.

Прекинувачите од став 1 мораат да бидат поставени на места што се лесно пристапни во случај на пожар.

Во високорегалните, големите складови и складовите со средна големина, како и во силосите и ладилниците мора да постои прекинувач со чија помош може да се исклучи електричната струја во целиот склад, а во секоја складишна просторија мора да постои главен прекинувач за исклучување на електричната струја за таа просторија.

Член 24

Складовите мораат да бидат снабдени со нужно светло кое автоматски се вклучува со снемнувањето електрична струја и обезбедува осветлување во случај на пожар во траење најмалку од 1 h.

Член 25

Складовите можат да се грееат со електрични радијатори или со систем за централно греење со топла вода или пареа, под услов котларницата да се наоѓа надвор од складот и надвор од зоната на опасност и оцаците да се снабдени со уреди за спречување испуштање на искри.

Температурата на грејните тела во склад на опасни материји не смее да достигне температура 10 °C пониска од температурата на самопалење на материјата која има најниска температура на самопалење.

Член 26

Малите складови на негорливи материји во негорливи амбалажа чие пожарно оптоварување не преминува 300 MJ/m² можат да се грееат и со електрични печки и со печки на цврсти, течни или гасовити горива. Печките мораат да бидат обезбедени од испаѓање на жар или излевање на течното гориво, постаментите на печките мораат да бидат од огноотпорен материјал, а печките мораат да бидат сместени во боксови од негорлив материјал.

Член 27

Оддалеченоста на складираните стоки од електричните прекинувачи и од хидрантите мора да биде таква што да е можен непречен пристап до нив, а од сијаличните места и грејните тела, што немаат штитник од зрачење на топлота, оддалеченоста на складираните стоки не смее да биде помала од 0,5 m.

Член 28

Високорегалните складови во кои се складираат горливи стоки спакувани во горлива или негорлива амбалажа се обезбедуваат со стабилни инсталации за автоматско гаснење на пожар.

Член 29

Складовите мораат да бидат заштитени со громобрански инсталации.

Член 30

Ако складовите на материи што можат да создадат експлозивни смеси, во посебно изградени објекти, имаат повеќе простории, секоја од тие простории мора да има засебен експлозионен издив.

Член 31

Складовите што се наоѓаат во објект кој служи и за други намени мораат да имаат најмалку еден надворешен сид на кој се наоѓа влезот во складот.

Складовите од став 1 на овој член мораат да бидат одвоени од другите простории со пожарен сид.

Член 32

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за техничките нормативи за складовите на запаливи и опјасни материи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 14/80 и 9/81).

Член 33

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/3
8 јануари 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

362.

Врз основа на член 10 точка 5, во врска со член 14 точка 2 од Самоуправната спогодба за основање на Сојуз на заедниците за здравствено осигурување и здравство на Југославија, Сојузот на самоуправните интересни заедници за здравствена заштита на Босна и Херцеговина, Републиката самоуправна интересна заедница за здравство и здравствено осигурување на Македонија, Заедницата за здравство на Словенија, Републиката самоуправна интересна заедница за здравствена заштита Белград, Србија, Сојузот на самоуправните интересни заедници за здравство и здравствено осигурување на Хрватска, Самоуправната интересна заедница за здравство и здравствено осигурување на самостојните занаетчии, угостители и превозници на Хрватска, Републиката самоуправна интересна заедница за здравствена заштита и здравствено осигурување на работниците и земјоделците на Црна Гора, Самоуправната интересна заедница за здравство на Војводина, Самоуправната интересна заедница за здравствена заштита и здравствено осигурување на САП Косово и Заедницата за социјално осигурување на воените осигуреници склучуваат

САМОУПРАВНА СПОГОДБА**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ЛЕКУВАЊЕТО НА ОСИГУРЕНИЦИ НА СФРЈ ВО СТРАНСТВО****Член 1**

Во Самоуправната спогодба за регулирање на лекувањето на осигуреници на СФРЈ во странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 15/85) член 5 се менува и гласи:

„Заедниците се согласија условите за одобрување на придружник на болен (стручен и др.) да бидат единствени за сите осигуреници.

Осигуреник на СФРЈ кој е глувонем, слеп неподвижен, које помлад од 18 години и кому поради определени физички и психички причини, на пат му е неопходна

помош има право на придружник односно на стручен придружник.

Осигуреникот од став 2 на овој член кој се упатува на стационарно лекување има право на придружник односно на стручен придружник до 3 дена во заминување на лекување и до 3 дена во враќање од лекување, а ако се упатува на амбулантно лекување има право на придружник односно на стручен придружник за сето време на амбулантното лекување.

Осигуреник – дете до 10 години возраст има право на придружник за сето време на стационарното лекување.

По исклучок, на осигуреник на СФРЈ на кој тоа од медицински причини му е неопходно потребно може да му се одобри стручен придружник за сето време на стационарно лекување.

Потребата на осигуреник на СФРЈ да му се одобри придружник ја оценува надлежниот орган, истовремено кога ја оценува нужноста од упатување на осигуреник на СФРЈ на лекување во странство.”

Член 2

Во член 8 став 6 зборот: „седум” се заменува со зборот „десет”.

Член 3

Оваа спогодба се смета за склучена кога ќе ја прифатат и потпишат сите учесници, а влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Белград 6 јуни 1986 година

За Сојузот на самоуправните интересни заедници за здравствена заштита на Босна и Херцеговина,
Мирко Граховац, с. р.

За Републиката самоуправна интересна заедница за здравство и здравствено осигурување на Македонија,
Димитар Котевски, с. р.

За Заедницата за здравство на Словенија,
Мг. гл. Хенрик Пушкин, с. р.

За Републиката самоуправна интересна заедница за здравствена заштита Белград, Србија,
прим. д-р **Милан Читаковиќ, с. р.**

За Сојузот на самоуправните интересни заедници за здравство и здравствено осигурување на Хрватска,
Гура Орловиќ, с. р.

За Самоуправната интересна заедница за здравство и здравствено осигурување на самостојните занаетчии, угостители и превозници на Хрватска,
Ивица Мратиниќ, с. р.

За Републиката самоуправната интересна заедница за здравствена заштита и здравствено осигурување на работниците и земјоделците на ЦР Црна Гора,
Томаш Буриќ, с. р.

За Самоуправната интересна заедница за здравство на Војводина,
прим. д-р **Марија Хромиш, с. р.**

За Самоуправната интересна заедница за здравствена заштита и здравствено осигурување на САП Косово,
д-р **Вонслав Поповиќ, с. р.**

За Заедницата за социјално осигурување на воените осигуреници,
полковник д-р **Никола Бикувиќ, с. р.**

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Правилникот за измени и дополненија на Правилникот за начинот на утврдување на износот на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка за 1987 година и составување на пресметка на средствата, како и за начинот на сведување на податоците за 1986 година заради споредување со податоците за 1987 година, објавена во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/87, се поткраднала долунаведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЛИЧНИ ДОХОДИ И ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА ЗА 1987 ГОДИНА И ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТКА НА СРЕДСТВАТА, КАКО И ЗА НАЧИНОТ НА СВЕДУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА 1986 ГОДИНА ЗАРАДИ СПОРЕДУВАЊЕ СО ПОДАТОЦИТЕ ЗА 1987 ГОДИНА

Во член 3 став 2 точка 2а на крајот треба да се додаде испуштената реченица: „Корисникот на општествени средства што внесува податок под редниот број 2а, податокот што го внесува под редниот број 1 го утврдува без износот под редниот број 2а“.

Од Сојузниот секретаријат за финансии, Белград, 3 април 1987 година

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА

За потсекретар во Сојузниот секретаријат за надворешна трговија се назначува Владимир Јордан, помошник на претседателот на Републичкиот комитет за односи со странство на СР Хрватска.

С.п.п. бр. 304
23 март 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Милош Милосавлевиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ПРАВОСУДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОЈУЗНАТА УПРАВА

За помошник на сојузниот секретар за правосудство и организација на сојузната управа се назначува Никола Бановиќ, самостоен советник – раководител на група во тој секретаријат.

С.п.п. бр. 305
23 март 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Милош Милосавлевиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА

Се разрешува од должноста помошник на сојузниот секретар за надворешна трговија Јосип Бокал, со 31 март 1987 година, поради заминување на друга должност.

С. п. п. бр. 306
23 март 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Милош Милосавлевиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ПРАВОСУДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОЈУЗНАТА УПРАВА

За помошник на сојузниот секретар за правосудство и организација на сојузната управа се назначува д-р Зоран Јелиќ, советник на претседателот на Сојузниот комитет за законодавство.

С. п. п. бр. 307
23 март 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Милош Милосавлевиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО

За помошник на претседателот на Сојузниот комитет за законодавство се назначува д-р Боса Ненадиќ, самостоен советник во Комисијата на Собранието на СФРЈ за уставни прашања.

С. п. п. бр. 308
23 март 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Милош Милосавлевиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА

За помошник на сојузниот секретар за надворешна трговија се назначува Ненад Сунарик, началник на Одделението за земјите на Африка и Блискиот Исток во Сојузниот секретаријат за надворешна трговија.

С. п. п. бр. 309
23 март 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Милош Милосавлевиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО

Се разрешува од должноста помошник на претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство д-р Светозар Бутулија, со 28 февруари 1987 година, поради заминување на друга должност.

С. п. п. бр. 310
23 март 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Милош Милосавлевиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДИРЕКТОР ВО СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ

Се разрешува од должноста директор во Сојузниот завод за општествено планирање Љуба Зеремски, со 31

март 1987 година, поради истекот на времето на кое е назначена.

Именуваната се става на располагање во смисла на одредбата на член 349 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата.

С. п. п. бр. 311
23 март 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Милош Милосавлевиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
352. Одлука за измена на Одлуката за наградите за работа на судиите поротници на Сојузниот суд	605
353. Одлука за начинот на формирање на цените за кафе	605
354. Одлука за престанок на важењето на Одлуката за забрана на употребата на растителни масла за јадење и на свинска маст во индустријата како технички маснотии	605
355. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за аналитичките сметки во Контниот план за банките	606
356. Одлука за задолжителна резерва на растежот на кредитите и на другите пласмани на банките над определено ниво во периодот од 1 април до 31 јуни 1987 година	606
357. Одлука за измени на Одлуката за условите за користење на примарната емисија во 1987 година	606
358. Одлука за усогласување на обемот и динамиката на порастот на динарските пласмани на банките во периодот од 1 април до 30 јуни 1987 година	607
359. Статут на интересовната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи	608
360. Правилник за критериумите за упатување на осигуреници на СФРЈ заболени од очни заболувања заради лекување во странство	619
361. Правилник за техничките нормативи за заштита на складови од пожари и експлозии	619
362. Самоуправна спогодба за измени и дополненија на Самоуправната спогодба за регулирање на лекувањето на осигуреници во странство	622
Исправка на Правилникот за измени и дополненија на Правилникот за начинот за утврдување на износот на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка за 1987 година и составување на пресметка на средствата, како и за начинот на сведување на податоците за 1986 година заради споредување со податоците за 1987 година	623
Назначувања и разрешувања	623